



Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ” бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на ден 05.12.2012 година го разгледа и донесе следниот:

**АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2013 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Акцискиот план за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која во март 2010 година ја усвои Советот за развој на регионот. Во овој базичен документ за развој на регионот определени се приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Битно е да се напомене дека дел од проектите што започнаа да се реализираат на крајот од 2012 година, во поголем дел, се пренесуваат за следната 2013 година, што е резултат на доцнењето со потпишувањето на Договор со БРР за проектите одобрени за 2012 година. Во овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион планира да ги достави до БРР за 2013 година.

Бидејќи ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени и проекти кои ги имплементираат општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во изминатиот период, достави предлог проекти и до меѓународните донатори, Компонента 2 од ИПА Пекугранична соработка со Албанија така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи кон нивна реализација во 2013 година.

| ПРИОРИТЕТ I: Економски раст постигнат со квалитетно ниво на знаење и вештини на човечкиот капитал, развиени мали и средни претпријатија и препознатливи производи поврзани со географското потекло | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---------|--|
| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
| I.1.3 | Подигнување на капацитетите на ЦР за ПЦМ и РР | Обуки | 1.Подготовка на проектна апликација за ФП7 2.Имплементација и менаџмент на ФП7 проекти | 6 месеци | 800.000 | ЦРЗЗПР, МЛС, ГИЗ РЕД ШАРС, УНДП |
| I.1.4 | Трансфер на знаења и искуства | Студиски патувања | 1.Посета на регионални агенции во ЕУ 2.Размена на искуства 3.Воспоставување партнерства | 12 месеци | 350.000 | Совет за развој на Југозападен плански регион, ЦРЗЗПР, ЕЛС |
| I.2.4 | Промоција на регионот | Промоција на потенцијалите на Југозападниот плански регион | 1.Презентации пред сите заинтересирани субјекти во земјата и странство, пред партнерите и во медиумите | 6 месеци | 350.000 | ЦРЗЗПР со сите општини, МЛС, БРР, јавен и приватен сектор |
| I.2.4 | Промоција на регионот | Печатење мапа на ЈЗПР со значајни природни и културни знаменитости | 1.Прибирање податоци, подготовка и дизајн 2.Печатење мапа 3.Презентација на мапата | 6 месеци | 580.000 | ЦРЗЗПР со сите општини од регионот |
| I.5.4 | Иницијативи за препознатливи производи од регионот | Заживување и поттикнување на старите занаети | 1.Вмрежување на занаетчи и нивно вклучување за продажба преку е-продавници. | 12 месеци | 300.000 | ЦРЗЗПР, комора на занаетчи, носители на е-продавници |

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
|--------|---|--|---|-----------|------------|---|
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Изградба на дел од локален пат за с.Рамне во должина од 1км | Изградба на дел од локален пат | 3 месеци | 5.928.427 | Општина Македонски Брод |
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Изведба на локален пат во н.м. Зајас-Челиковци | Изведба (асфалтирање) на локален пат | 3 месеци | 4.735.163 | Општина Зајас |
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Уредување на локален пат за с.Баниште | Уредување локален пат | 2 месеци | 2.124.224 | Општина Дебар |
| II.2.2 | Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи | Ревизија на основен проект за регионален колектор за во општина Дебрца | 1. Ревизија на основен проект 2. Презентација пред Совет за развој на ЈЗПР | 2 месеци | 171.275 | ЦРЈЗПР и општините Дебрца, Струга и Охрид |
| II.2.3 | Техничка документација за изградба на нови колекторски системи со пречистителни станици | ИПА апликација за реализација на систем за одведување отпадни води во Кичевски микро-регион, во соработка со МЖСПП | 1.Акциски план со МЖСПП и СЕП 2. Подготовка на ИПА апликација | 12 месеци | 20.000.000 | МЖСПП, СЕП, ЦРЈЗПР, ЕЛС, консултантска куќа |

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Граење | Износ | Партнери |
|--------|---|---|--|----------|-----------|----------------|
| II.2.3 | Техничка документација за изградба на нови колекторски системи со пречистителни станици | Изградба на транзитен цевковод за фекална канализација с.Ложани, Ново село, Ливада, Делогожди, Цепин и Корошишта - трета фаза | 1.Изградба транзитен цевковод | 6 месеци | 4.568.211 | Општина Струга |
| II.2.3 | Техничка документација за изградба на нови колекторски системи со пречистителни станици | Поврзување на секундарна канализациона мрежа с.Велешта на примарен колектор до пречистителна станица | 1. Изведба на секундарна канализациона мрежа | 6 месеци | 4.242.071 | Општина Струга |
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Доводна водоводна мрежа од с.Шум до с.Франгово завршна фаза | Изградба на доводна водоводна мрежа | 3 месеци | 1.919.894 | Општина Струга |
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Замена на азбестни водоводни цевки во населено место Тајмиште (општина Зајас) | Замена на 1100 м цевковод | 3 месеци | 730.000 | Општина Зајас |

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Граење | Износ | Партнери |
|-------|---|--|---|-----------|-----------|--------------------------------|
| П.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | А.Б. Мостови и расчистување и регулирање на речното корито на р.Суводолица | Расчистување и регулирање на речно корито | 3 месеци | 1.535.888 | Општина Пласница |
| П.3.3 | Креирање електронска база на податоци за регионот | Подготовка и креирање на е-база на податоци за категории на земјиште во сопственост на општините | 1.Подготовка на елементи за базата на податоци 2.Собирање податоци и полнење на базата 3.Презентација | 12 месеци | 2.100.000 | ЦРЈЗПР и општините од регионот |

| ПРИОРИТЕТ III Агро бизнис конципиран на современ концепт на производство на земјоделски производи препознатливи за регионот и одржлив рурален развој базиран на современи знаења и технологии | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|-----------|---|
| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
| III.1.4 | Поттикнување и промоција на производство на органска храна | Брендирање на типични земјоделски и млечни производи во Југозападниот плански регион | 1. Подготовка на документација и доставување до ресорни министерства 2. Акти и стратегија на РАГ 3. Колективна (трговска) марка | 12 месеци | 422.000 | ЦРЗЗПР, ЕЛС, МСП, МЗШВ |
| ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство | | | | | | |
| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
| IV.2.2 | Сигнализација и обележување на заштитените локалитети и објекти | Мапирање на туристичките и другите значајни локалитети и објекти во Југозападниот плански регион | 1. Изработка на информативни табли 2. Изготвување техничка документација и поставување на инфо таблите | 10 месеци | 2.035.000 | ЦРЗЗПР со сите 13 општини |
| IV.3.1 | Студија за можностите за развој на селективни видови туризам | Изработка на студија за туристичките потенцијали на регионот | 1. Изработка на студија 2. Презентација | 10 месеци | 1.785.000 | ЦРИПР, Општините, Туристички кластер, Агенција за промоција на туризам, Научно-образовни институции |

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
|--------|---|--|--|-----------|---------|--|
| IV.5.2 | Издавање каталози, проспекти, и промоција преку медиуми | ВЕБ промоција на културно и природно богатство | 1. Полнење на база на податоци на ВЕБ платформа со виртуелна тура низ регионот 2. Презентација на ВЕБ платформа | 8 месеци | 450.000 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини, Агенција за промоција на туризмот на РМ |
| IV.5.2 | Издавање каталози, проспекти, и промоција преку медиуми | Промотивни активности | 1.Маркетинг и медиумско претставување 2. Ажурирање на ВЕБ портал | 10 месеци | 200.000 | ЦРЈЗПР со сите 13 Општини |

ПРИОРИТЕТ V Еколошки чисто подрачје со заштитени вода, воздух и почва, и одржливо користење на обновливи извори на енергија

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
|-------|---|--|--|-----------|-----------|--|
| V.4.1 | Креирање на управувачки активности за примена на стандарди | Физибилити студија за третирање отпадни води што се влеваат во реката Црн Дрим од Струга и Дебар | 1.Изработка на физибилити студија 2.Презентација на студијата | 6 месеци | 1.365.000 | ЦРЈЗПР и општините Струга, Дебар и Центар Жупа |
| V.4.4 | Мониторинг на примената на стандардите за заштита на квалитетот на воздух, вода | Поставување дополнителен модул во мерен пункт Осломеј | 1. Набавка и инсталирање на дополнителен модул 2. Презентација | 4 месеци | 765.000 | ЦРЈЗПР и Општините Осломеј, Зајас и Кичево |
| V.6.1 | Унапредување на системот за примарно собирање на отпад | Селектирање на отпад и набавка на опрема (балирки и преси) во Југозападниот плански регион | Набавка на 2 балирки | 6 месеци | 1.291.500 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини во рамки на регионот |
| V.7.4 | Студии за производство на електрична енергија со користење на соларни системи | Зголемување на ЕЕ и користење на обновлива енергија во прекуграничен регион | 1. Кампањи за подигање на јавна свест, едукативни програми за јавност 2.Утврдување на ОИЕ и ЕЕ - пилот проект со активности | 12 месеци | 5.000.000 | ЦРЈЗПР, МАЦЕФ, Регион Корча (Албанија) |

ПРИОРИТЕТ V Еколошки чисто подрачје со заштитени вода, воздух и почва, и одржливо користење на обновливи извори на енергија

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
|-------|---|--|---|----------|-----------|---|
| V.7.4 | Студии за производство на електрична енергија со користење на соларни системи | Студија за примена на алтернативни извори на енергија во ЈЗПР | 1.Изработка на студија 2. Презентација | 8 месеци | 1.365.000 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини, Министерство за економија-Сектор енергетика, МЖСПП |
| V.8.1 | Студија за практична изводливост и исплатливост на топлификација во градски региони | Физибилитети студија за поврзување на општините Кичево, Осломеј и Зајас со централно греење од термоцентралата Осломеј | 1.Изработка на студија 2. Презентација | 5 месеци | 803.675 | ЦРЈЗПР со општините Осломеј, Кичево и Зајас |

ПРИОРИТЕТ VI Развиена социјална инфраструктура, со мрежа на ефикасни услуги, за достоинствен живот и пристапен стандард на живеење

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Траење | Износ | Партнери |
|--------|---|--|---|-----------|-----------|---|
| VI.5.4 | Поддршка на проекти за економски развој меѓу урбаните и прекуграничните и руралните средини | Јакнење на улогата на жените во туристичката сфера преку преку занаетчиски производи | 1.Работилници за искористување на социо-економските и културните потенцијали на жените од Струга, Корча и Воскопоја 2.Регионална стратегија за културен маркетинг за Корча и Струшкиот регион 3. Кампања за подигање на јавната свест 4.Промоција на занаетчиски производи 5.Формирање на три регионални инкубатори за развој и прекугранична соработка | 18 месеци | 4.360.000 | Ауреола-Струга, НВО од ЈЗПР, со НВО од Корча-Албанија |